

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КАРПОШ

Број 17 * година IV * петок, 19.11.2009 година * Карпош * цена:

Излегува по потреба

e-mail: kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk



Скопје, ноември 2009 година

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ број 01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучокот за донесување
на Програмата за уредување на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за донесување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош.

Број 08-4281/1
19.11.2009 год.
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 4, алинеа 1 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 1 и член 62, став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како и согласно член 45 и 46 од Законот за градежното земјиште (“Службен весник на РМ“ бр. 82/08 и 143/08) и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, расправајќи по Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година, на ден 18 ноември 2009 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за донесување на Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година

1. Советот на Општината Карпош ја донесе Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“, а Програмата ќе се применува од 01.01.2010 година.

Број 07-4157/1
18.11.2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ број 01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучокот за одобрување на Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за одобрување на Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош.

Број 08-4281/1
19.11.2009 год.
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 2 и член 62, став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како и согласно член 21-б од Законот за буџетите (“Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08 и 103/08) и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, расправајќи по Предлог-Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година, на ден 18 ноември 2009 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за одобрување на Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година

1. Советот на Општината Карпош го одобрува Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година.
2. Одобрениот План на програмите за развој на Општина Карпош за 2010 година е инкорпориран во Буџетот на Општината.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/2
18.11.2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дејноста
култура за 2010 година

1. Се објавува Програмата за дејноста култура за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,,.

Број 08- 4281/3
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 3 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 01/06), а во врска со член 22, став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05 / 02), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2010 ГОДИНА

Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на културата :

- 1. Институционална и финансиска поддршка на културни установи и проекти од значење на Општината.**
- 2. Негување и стимулирање на културно – уметничкото творештво и манифестации**

- ◆ Ликовни изложби
- ◆ Литературни средби
- ◆ Литературно творештво
- ◆ Изложба на фотографии
- ◆ Музички проекти
- ◆ Театарски проекти од типот на моно и дуо драми
- ◆ Организирање на филмски вечери
- ◆ Проширување на постоечките Фолклорни манифестации

3. Грижа за спомениците на културата

◆ Одржување на постоечките монументални споменици (попис и реставрација каде е потребно и поставување нови)

◆ Активности околу одржувањето на културните објекти, локалитетот „ Скупи “ и манастирот „ Св. Пантелејмон “ с. Горно Нерези - Скопје.

◆ Што е можно поголемо нивно вклучување во дадените културни активности на Општината

4. Одбележување на настани и личности од значење на Општината

5. Манифестации на отворено од месец април до месец октомври

Програмата е отворена и во текот на годината може да се дополнува

I. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

1. Културно лето „ Карпош “ 2010

- ◆ Филмски фестивал на краткометражни филмови „ Кота “
- ◆ Изведби на музички групи и солистички настапи, поп пеачи, рок групи, етно музика
- ◆ организирање на ликовни изложби, учество на академски сликари и деца почетници во ликовната уметност
- ◆ изведби на театарски претстави, балетски претстави, културно уметнички друштва.

II. КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И ДЕЦА

2. Меѓународна детска ликовна колонија Манастир „ Св. Пантелејмон “ – с. Горно Нерези – Скопје

На детската ликовна колонија учество ќе земат ученици од основните училишта на територија на Општина Карпош и ученици од училиштата од збратимените општини Нов Белград од Белград – Република Србија, Тиват – Република Црна Гора и Триадица од Софија – Република Бугарија.

Мотивите и теми за работа на ликовната колонија се: сликање на манастирот и природните убавини на планината Водно, сликање од птичја перспектива на Градот Скопје како и сликање по слободен избор.

По завршување на ликовната колонија, во фоајето на Општина Карпош ќе се изложат сработените ликовни дела на младите таленти.

3. Школо за цртање и сликање „ Ботичели “ (школо за уметност)

- Школа за сликање и цртање - компјутерски дизајн - фото секција, духовно сликање и копаничарство

Во оваа школа учениците ќе се запознаат со создавање на електронскиот дизајн, со начин на преработка на готови фотографии, фото монтажа, изработка на плакати, флаери.

Учениците преку иконописот ќе ја изучуваат иконографијата со што ќе имаат можност да се запознаат со севкупната естетика од нашето наследство во таа област како - архитектура, сликање на икони, а преку копаничарството ќе се запознаат со изработка на предмети и резби од дрво.

- Керамичка работилница

На оваа работилница учениците ќе се запознаат со техниките на работа со глината и создавање на керамички дела.

Носители на овие проекти е школото за цртање и сликање „ Ботичели “, а одговорни кои ќе ги водат овие проекти и ќе ги одржуваат часовите се Илчо Симовски и Маријана Марионцу Симовска. Во оваа школа ќе се опфатат учениците од основните училишта во Општина Карпош.

4. Школа за цртан и анимиран филм

Носител на овој проект е Детскиот ликовен центар, а одговорен кој ќе го води овој проект и ќе ги одржува ликовните часови е Илчо Симовски кој учениците ќе ги подучува на вештините на цртаниот и анимираниот филм, на изработка на стрипови и други техники на работилницата.

Во оваа школа ќе се опфатат ученици од основните училишта на Општина Карпош. Часовите ќе бидат организирани така што нема да влијаат на времето посветено за учење и на другите воншколски активности. Школата се организира во траење од четири месеци, до месец април, кога ќе се направи и изложба на она што го сработиле децата.

5. Школа за актерска игра - глума

Носители на проектот се реномираните драмски актери, Димче Мешковски и Лилјана Вељановска. Во оваа школа учество ќе земат децата од осмо одделение при основните училишта на Општина Карпош.

Школата се организира да трае до месец јуни кога децата ќе одржат и претстави каде ќе го презентираат она што го научиле. Часовите односно вежбите ќе бидат организирани така што нема да влијаат на времето посветено за учење и на другите воншколски активности. Предавањата ќе бидат креативни, релаксирани, богати со интересни импровизации и етиди (вежби) кои ќе се работат на самите часови без посебно ангажирање надвор од школата.

6. Школа за фолклор „ Ајде да научиме да ги играме прекрасните македонски ора “

Во оваа школа учество ќе земат учениците од прво до шесто одделение од основните училишта во Општина Карпош кои ќе ги води стручен, искусен и меѓународно признат фолклорен уметник. Часовите ќе бидат организирани така што нема да влијаат на времето посветено за учење и на другите воншколски активности. Првите концерти на учениците ќе бидат во мај 2010 година.

Целта на овој проект е да се негува, чува и презентира македонскиот фолклор, да се зголеми интересот за посетување на фолклорна школа кај младите генерации.

III. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРАЗНИЦИ

7. „ Карпошова слава “

Мотото на славата е да се вратат старите игри на децата - стоп за компјутерите, напред на спортовите, издигнување на духот на малското дружење исполнето со староградска изворна македонска музика.

Славата има хуманитарен карактер во однос на собирање на облека и обувки од граѓаните и училиштето „ Христијан Тодоровски Карпош “, како и парични средства наменети за соодветни критични детски случаи при Црвен Крст.

8. Предновогодишни и новогодишни активности

- ◆ Претставување на учениците од основните училишта и децата од градинките на територија на Општина Карпош со свои активности
- ◆ Настап на театарот за деца и младинци
- ◆ Новогодишна претстава
- ◆ Конкурс за најубаво украсено училиште, градинка и нивно наградување
- ◆ Посета на Дедо Мраз во училиштата и делење пригодни подароци на децата.

IV. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД

ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА**9. Поддршка на Програмата на МКУД „ Цветан Димов “**

- „ Од цвет на цвет со оро и песна “ (традиционално)

Меѓународниот детски фолклорен фестивал традиционално се одржува на територија на Општина Карпош. Учесници на фестивалот се детски фолклорни ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко.

По одржувањето на Манифестацијата ќе се достави извештај до Советот на Општината.

10. Поддршка на програмата на АКУД „ Мирче Ацев “

- Меѓународен студентски фолклорен фестивал (традиционално)

Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се одржува традиционално повеќе години наназад. Учесници на фестивалот се фолклорни ансамбли од Република Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко. Општина Карпош по шести пат се вклучува како покровител.

По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општината.

11. Поддршка на програмата на КУД „ Каршиака “

- Меѓународен фолклорен фестивал „ Скупи 2010 “

Фестивалот е од ревијален карактер, при што учесниците ги презентираат фолклорните вредности на својата земја и традиција согласно програмата и динамиката утврдена од страна на организаорот.

Организатор на фестивалот е Ансамблот „ Каршиака “ од Скопје, а учесници се фолклорни ансамбли од Република Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко.

По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општината.

12. Поддршка на активностите на здружението за негување на националните, верските и културните традиции на припадниците на српската националност во Република Македонија - „Српски културен центар“ – Скопје

- Одбележување на национален ден на Српската заедница во Република Македонија

13. Поддршка на други НВО и други институции од областа на културата и творештвото

V. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

14. Музика

- Поддршка за издавање на ЦД со традиционална музика, духовна, етно - некомерцијална музика.

15. Издаваштво / книги

- Монографски изданија, културни мапи, литературно творештво, драмски текст

- Проект за изработка на графички мапи (со ангажирање на дванаесет ликовни писатели)

Носител на проектот за изработка на графички мапи е Асоцијацијата за култура „ ИКОН “.

16. Филм

- Филмски фестивал (подготовка на документарен филм од значење на Општината)

17. Фотографија

- Годишна изложба на фотографии

Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на конкурс со рангирање на делата во три категории.

18. Ликовна дејност

- Поддршка и организирање на седум ликовни изложби

19. Годишна изложба - цртеж

- Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на конкурс со рангирање на делата и наградување, изготвување каталог на изложбата и откуп на цртежите.

I.ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Културна Манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
1. Културно лето „ Карпош “ 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Амфитеатарот на кејот на реката Вардар • Локалитет „Скупи“ • Библиотека „Другарче“ • Драмски Театар • Кинотека на Македонија • ТЦ „ Карпош 3“ • Кинотека на Македонија <p>Јули – Август 2010 година</p>	<p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учество на драмски уметници • Учество на познати уметници од областа на музиката • Учество на децата од основните училишта и градинки • Културна традиција на децата, младите и граѓаните • Филмски фестивал на краткометражни филмови „ Кота “ 	<p><u>2.000.000,00 денари</u></p>

II. КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И ДЕЦА

Културна Манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
<p>2.Меѓународна детска ликовна колонија Манастир „Св. Пантелејмон“ с. Горно Нерези - Скопје</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Манастир „Св. Пантелејмон“ с. Горно Нерези – Скопје <p style="text-align: center;">Септември 2010 година</p>	<p>Детски ликовен центар</p> <p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учество на децата од основните училишта • Учество на ученици од училиштата од збратимените општини • Поттикнување на уметничкиот дух на најмладите • Негување на ликовна традиција кај младите 	<p><u>150.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Материјал потребен за сликање • Хромокартони • Обезбедување на поликолорни бои • Сместување на децата учесници од другите градови и нивните ментори • Освежување (сок, сендвичи) • Превоз на учесниците до манастирот • Организирање изложба по завршување на ликовната колонија

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
<p>3. Школо за цртање и сликање „Ботичели“ (школо за уметност)</p> <p>- Школа за сликање и цртање - компјутерски дизајн - фото секција, духовно сликање и копаничарство</p> <p>- Керамичка работилница</p>	<ul style="list-style-type: none"> ОУ „Владо Тасевски“ 	<p>Школо за цртање и сликање „Ботичели“</p> <p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> Стекнување вештини кај децата за изразување на свој, креативен начин Развивање на тактилни способности кај децата да се изразуваат на различни технички начини Учење за правилно користење на компјутерот во сликарство, учење графички дизајн Запознавање со создавање на електронскиот дизајн, фотомонтажа, изработка на плакати, флаери Духовно сликање - учење сликање на икони Запознавање со нашето културно наследство Запознавање со техниките на работа со глината и создавање на керамички дела 	<p><u>420.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Потрошни материјали (боја за штампач, фото хартија и други видови хартија) Материјали кои се користат за изработка на иконографија (пигменти за боја, даски, четки и др.) Материјали кои се користат за изработка на керамички дела

Културна Манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
4. Школа за цртан, анимиран филм	<ul style="list-style-type: none"> ОУ „ Јан Амос Коменски “ <p>Јануари - Април 2010 година</p>	<p>Детски ликовен центар</p> <p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> Учество на децата од основните училишта совладување на вештините на цртаниот и анимираниот филм, на изработка на стрипови и други техники на работилницата. 	<u>100.000,00 денари</u>
5. Школа за актерска игра - глума	<ul style="list-style-type: none"> ОУ „ Лазо Трповски “ и ОУ „ Владо Тасевски “ <p>Јануари - Јуни 2010 година</p>	<p>Димче Мешковски и Лилјана Вељановска</p> <p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> Учество на децата од основните училишта Совладување на говорот на децата 	<u>600.000,00 денари</u>
6. Школа за фолклор	<ul style="list-style-type: none"> ОУ „ Лазо Трповски “ ОУ „ Владо Тасевски “ ОУ „ Петар Поп Арсов “ ОУ „ Јан Амос Коменски “ ОУ „ Димо Хаџи Димов “ <p>Јануари - Јуни Септември - Декември 2010 година</p>	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> Негување, чување и презентирање на македонскиот фолклор Зголемување на интересот за посета на фолклорна школа кај младите Изучување на македонскиот фолклор и песна 	<p><u>400.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Маици со кратки ракави Долни тренерки Хонорар за двајца музичари Користење превоз за проби во училиштата Набавка на машки и женски народни носии

III. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРАЗНИЦИ

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
7., Карпошова слава “	<ul style="list-style-type: none"> М.З. Карпош 1 Во дворот на ОУ „ Христијан Тодоровски Карпош“ <p>26 Мај 2010 година</p>	<p>Граѓани од М.З.Карпош1 и Црвен Крст</p> <p>Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> Настап на хорот на ОУ „ Христијан Тодоровски Карпош “ Учество на естрадни ѕвезди Учество на хумористи Изведба на Маалски химни Голем огномет Маалски игри : влечење јаже, џамлии, долга магарица 	<p><u>200.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Рекламен материјал, флаери, плакати Естрадни ѕвезди Познати хумористи Уметнички друштва Превоз Храна и пијалоци Огномет
8.Предновогодишни и новогодишни активности	<ul style="list-style-type: none"> Општина Карпош ТЦ „ Карпош 3 “ <p>Декември 2010 година</p>	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> Развивање креативност кај децата Учество на познати пеачи, музички групи 	<p><u>200.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Делење подароци на учениците во основните училишта и децата во градинките Организирање новогодишни приредби

IV. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
<p>9. „ Од цвет на цвет со оро и песна “</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Амфитеатарот на кејот на реката Вардар <p style="text-align: center;">Септември 2010 година</p>	<p>Организатор МКУД „Цветан Димов“</p> <p>Покровител Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Запознавање на фолклорните традиции од различни држави и народи • Учество на детски Фолклорни ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски фолклорни ансамбли од повеќе држави • Запознавање, дружење и стекнување нови пријателства 	<p><u>300.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сместување на одговорни лица • Сместување на дел од децата учесници • Озвучување, сцена, светло, сценарио • Изготвување на флаери, плакати, разглас • Патување на сите учесници во Охрид
<p>10. Меѓународен студентски фолклорен фестивал</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Амфитеатарот на кејот на реката Вардар • Плоштад „ Македонија “ <p style="text-align: center;">Август 2010 година</p>	<p>Организатор АКУД „Мирче Ацев“</p> <p>Покровител Општина Карпош</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учество на студенти од повеќе земји • Претставување на културата и фолклорот на земјите учеснички • Презентирање на културното наследство 	<p><u>300.000,00 денари</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сместување на учесниците во Средношколскиот дом „ Здравко Цветковски “ • Свечена вечера за сите учесници

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
11. Поддршка на програмата на КУД „Каршиака“		Ансамблот „Каршиака“ од Скопје Покровител Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> • Запознавање на фолклорните традиции од различни држави и народи • Учество на детски Фолклорни ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски фолклорни ансамбли од повеќе држави 	<u>200.000,00 денари</u>
12. Одбележување на национален ден на Српската заедница во Република Македонија	Јануари 2010 година	Организатор „Српски културен центар“ Скопје Покровител делумен-Општина Карпош		<u>60.000,00 денари</u>
13. Поддршка на други НВО и други институции од областа на културата и творештвото	2010 година	Општина Карпош		

V. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
14. Музика	2010 година	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> • Поттикнување на музичкиот дух на најмладите • Негување на традиционалната музика, духовна, етно и некомерцијална музика • Поддршка за издавање на ЦД со овој вид на музика 	<u>120.000,00 денари</u>
15. Издаваштво / книги	2010 година	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> • Учество на реномирани писатели – домашни и од надвор • Традиционален карактер • Поттикнување на литературниот дух и развивање на љубов кон книгата • Поддржување на монографски изданија, културни мапи, литературно творештво, драмски текст 	<u>650.000,00 денари</u>
		Асоцијација за култура „ИКОН“ Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> • Изработка на графички мапи 	

Културна манифестација	Место и време на одржување	Организатор Покровител	Резултат	Финансиски средства
16. Филм	<ul style="list-style-type: none"> Кинотека на Македонија <p>2010 година</p>	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> Филмски фестивал 	<u>60.000,00 денари</u>
17. Фотографија Годишна изложба (конкурс)	<ul style="list-style-type: none"> Општина Карпош <p>2010 година</p>	Општина Карпош		<u>100.000,00 денари</u>
18. Ликовна дејност - седум ликовни изложби (конкурс)	<ul style="list-style-type: none"> Општина Карпош <p>2010 година</p>	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> Учество на реномирани ликовни уметници 	<u>210.000,00 денари</u>
19. Годишна изложба - цртеж (конкурс)	<ul style="list-style-type: none"> Општина Карпош <p>2010 година</p>	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> Учество на познати уметници од областа на ликовната уметност 	<u>150.000,00 денари</u> <ul style="list-style-type: none"> изготвување каталог на изложбата награда за најдобри дела (конкурс) откуп на цртеж

Вкупно потребни финансиски средства за реализирање на програмата за култура за 2010 година:

6.220.000,00 денари

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2010 година.

Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и донации.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои во својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе се појават во текот на 2010 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

VII. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА

Освен со финансиски средства Општина Карпош културните манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство
- доделување награди и признанија
- обезбедување на техничка и друга помош
- учество на промотивни и протоколарни средби

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку Комисијата за култура на Советот на Општина Карпош, Комисијата за спорт на Советот на Општина Карпош, Комисија за јавни дејности (образование, детска и социјална заштита), Секторот за дејности од јавен интерес и Секторот за поддршка и на Градоначалникот на Општината

IX. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “ Службен гласник на Општина Карпош “, а ќе се применува од 01 Јануари 2010 година.

Број 07 – 4157/3
18.11 2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дејноста
спорт за 2010 година

1. Се објавува Програмата за дејноста спорт за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/4
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 01 / 06), а во врска со член 22, став 1, точка б од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ “ бр. 05 / 02), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седницата, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

ПРОГРАМА
за дејноста СПОРТ за 2010 година,

Цели:

Програмата за спорт ќе го опфати рекреативниот спорт кој ќе има за цел да пропагира и промовира разновидни спортско-рекреативни содржини кои се наменети за деца , млади и жители на општината.

Посебно внимание ќе биде посветено на масовниот спорт со вежби и активности од забнавен карактер.

Програмата има за цел се она што е од заеднички интерес во сегменти на рекреативниот спорт, да го обедини, координира и по можност да го усврши, односно да го постави на повисоко ниво.

Младите своето слободно време ќе го искористат во реализација на спортски активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.

Поголемиот дел од Програмата за спорт ќе се реализира од страна на Општината Карпош, а во некои активности општината ќе се јави како покровител и подржувач.

Оваа програма ќе има за цел да го промовира и поттикнува масовното вклучување на младите, да го подигнува натпреварувачкиот дух и поттикнува хуманиот аспект.

I. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОД ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ

1. СТРЕЕТ БАЛЛ ТУРНИР

Турнир во баскет организиран од страна на општината. На турнирот учество ќе земат екипи на медиуми, државни институции, фирми, спортисти, студенти и сите заинтересирани граѓани над 18 годишна возраст со одредена котизација. За најуспешните екипи Општината Карпош ќе обезбеди награди.

2. УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ИГРИ КАРПОШ

Спортските игри Карпош 2009 година традиционално се организираат под покровителство и организација на Општина Карпош. Оваа година се предвидува на натпреварите да учествуваат околу 70 екипи и околу 800 натпреварувачи од основните училишта од Општина Карпош во дисциплините: мал фудбал, кошарка, одбојка.... Во реализацијата на спортските игри ќе бидат вклучени наставници и професори, судии од спортските федерации, делегати од општината, медицинско лице и полиција.

3. УЧИЛИШЕН ТУРНИР СО ЗБРАТИМЕНИТЕ ОПШТИНИ

Нова манифестација која за првпат ќе се воведи во 2010 година и ќе ги опфати најдобрите ученици од основните училишта во фудбал, кошарка (машки) и одбојка (девојчиња), на територија на Општина Карпош и создавање селекција, односно репрезентација на Општина Карпош која ќе ја селектират и водат наставниците по физичко и здравствено образование вработени во основните училишта на општината.

4. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА НА СПОРТИСТИ ПОЕДИНЦИ ВО СВЕРАТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Ќе ги опфати сите активни спортисти од територија на Општина Карпош, кој со својот квалитет допринесуваат за промоција на Општината и државата како на домашен така и на меѓународен план.

5. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОД ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ

АКТИВНОСТ	ВРЕМЕ	ОРГАНИЗАТОР ПОКРОВИТЕЛ	ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ	РЕСУРСИ ТРОШОЦИ
1. СТРЕЕТ БАЛЛ-Турнир	МАЈ, 2010	ОПШТИНА КАРПОШ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Турнир ✓ Натпреварувачка атмосфера ✓ Забава, дружење 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Награден фонд ✓ Освежување ✓ Судии <p>200.000,00 денари</p>
2. Училишни спортски игри Карпош	Септември	ОПШТИНА КАРПОШ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Натпреварувачка атмосфера ✓ Дружење и забава ✓ Јакнење на менталното и физичкото здравје 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Хонорари за судии наставници ✓ Спортска опрема за ученици натпреварувачи ✓ Медицинско лице ✓ Освежување ✓ Награди <p>2.500.000,00 денари</p>
3. Училишен турнир со збратимените општинни	МАЈ, 2010	ОПШТИНА КАРПОШ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ученици од основните училишта од територијата на Општина Карпош и збратимените општини ✓ Дружење, забава ✓ Натпреварувачка атмосфера 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Хонорари за наставниците ✓ Спортска опрема ✓ Патување <p>600.000,00 денари</p>
4. Материјална подршка на спортисти поединци во сверата на спортот и спортските активности од подрачјето на Општина Карпош	Континуира но преку цела година	ОПШТИНА КАРПОШ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Афирмација на млади и талентирани спортисти поединци 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сектор за дејности од јавен интерес ✓ Сектор за подршка на градоначалникот <p>1.800.000,00 денари</p>
5. Материјална подршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош	Континуира но преку цела година	ОПШТИНА КАРПОШ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Афирмација на спортски клубови 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сектор за дејности од јавен интерес ✓ Сектор за подршка на градоначалникот <p>2.000.000,00 денари</p>

II. СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ

1. МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО ФУДБАЛ

Меморијалниот турнир во фудбал го организира група граѓани од населбата Козле.

2. СВЕТСКИ ДЕН НА ПЕШАЧЕЊЕТО (Њорлд Њалкинг Дас)

ГАРД како активен член на ТАФИСА секоја година го организира светскиот ден на пешачењето. На оваа манифестација учество ќе земаат сите граѓани со велосипеди, ролери, лица во количка и лица со посебни потреби. Општина Карпош на оваа манифестација е домаќин на завршниот дел од манифестацијата, ги пречекува учесниците и организира културно-забавна програма.

3. МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ СОКОЛ

Меморијалниот турнир во мал фудбал го организира група граѓани од МЗ Карпош 1.

4. ОПЕН ФАН ФУДБАЛ

Ќе ги опфати учениците од прво до четврто одделение од сите основни училишта од територија на Општина Карпош,

5. КРИКЕТ

Потпомагање на бизнис заедницата во организирање и промовирање на крикет спортот во Општина Карпош

6. ПЕШТЕРА ВРЕЛО

7. ЛАМАНШ

8. ПОДРШКА И ПОМОШ НА ДРУГИ СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ИНСТИТУЦИИ И ТУРНИРИ

СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ

АКТИВНОСТ	ВРЕМЕ И МЕСТО	ОРГАНИЗАТОР ПОКРОВИТЕЛ	ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ	РЕСУРСИ ТРОШОЦИ
1. Меморијален турнир	Пролет, 2010 СУГС Гимназија Лазар Танев	Група граѓани од нас. Козле Општина Карпош	✓ Одавање почит и одбележување на годишнина од смрт	✓ Сектор за поддршка на градоначалникот ✓ Обезбедување струја ✓ Награди 150.000,00 денари
2. Светски ден на пешачењето (Њорлд Њалкинг Дас)	Октомври, 2010 Кејот на р. Вардар и СРЦ Влае	Граѓанска асоцијација за рекреативно движење - Гард Општина Карпош	✓ 1000 учесници ✓ Рекреација	✓ Уредување ✓ Освежување 50.000,00 денари
3. Меморијален турнир СОКОЛ	Септември, Октомври, 2010 О.У. Х.Т. Карпош	Група граѓани од М.З. Карпош 1 Општина Карпош	✓ Одавање почит и одбележување на годишнина од смрт	✓ Награден фонд ✓ Разглас ✓ Коктел за дипломатски кор ✓ Поканување естрадни звезди и фудбалски легенди ✓ Обезбедување на отварање и затварање на турнирот 500.000,00 денари
4. Отворен забавен фудбал (Опен фун футбол)	Септември, 2010	Општина Карпош	✓ Ученици од И до ИВ одделение од основните училишта на територија на Општина Карпош ✓ Забава, дружење, рекреација ✓ Еднаквост на сите деца	✓ Семинар за лидери и тренири ✓ Патни трошкови ✓ Сокови и сендвичи 250.000,00 денари

5. Крикет	Август, 2010 Простор околу х. Александар Палас	Општина Карпош и светската бизнис заедница во Р.Македонија	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Учество на бизнис заедницата ✓ Професионални меѓународни крикет натпреварувачи (тимови) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сектор за поддршка на градоначалникот ✓ Промовирање ✓ Уредување ✓ Разглас <p>250.000,00 денари</p>
6.Пештера Врело	Пештера Врело, Матка	Општина Карпош		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сектор за поддршка на градоначалникот ✓ Промовирање ✓ Спортска опрема <p>120.000,00 денари</p>
7. ЛаМанш	Канал ЛаМанш	Општина Карпош	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Препливување на каналот ЛаМанш ✓ Промовирање на Општина Карпош 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Припрема и подготовка на спортистот ✓ Патни трошоци <p>350.000,00 денари</p>
8.Поддршка и помош на други спортисти, спортски клубови, спортски институции и турнири	Континуирано преку цела година	Општина Карпош		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сектор за поддршка на градоначалникот ✓ Промовирање ✓ Потпомагање на спортисти и спортски тимови <p>800.000,00 денари</p>

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 Јануари 2010 година.

Бр 07-4157/4
18.11.2009 год.
С к о п ј е

Претседавач на
Совет на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дејноста детска, социјална заштита и примарна здравствена заштита за 2010 година

1. Се објавува Програмата за дејноста детска, социјална заштита и примарна здравствена заштита за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/1
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за социјалната заштита -пречистен текст (“Службен весник на Р.М. бр. 21/06”) а во врска со член 22 став 1 точка 7 и 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ број 05/2”), и член 3, став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 год. донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош од областа на
детската, социјалната и здравствената заштита
за 2010 година

Појдовна основа

Согласно Законот за социјална заштита, Законот за локалната самоуправа и Националната програма за развој на социјалната заштита, се преземаат мерки и активности за социјална заштита на граѓаните на општините. Со оваа програма Општина Карпош ги утврдува приоритетите од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, целите, активностите и средствата потребни за нивно реализирање.

Но бидејќи се уште не се преземени сите ингеренции согласно Законот за Локална самоуправа, Општина Карпош своите активности ќе ги насочи кон вонинституционалните форми за социјална заштита на ранливите групи кои се истовремено, најмногу засегнати од последиците на сиромаштијата и социјалната исклученост.

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, кои треба да допринесат за унапредување на социјалната и здравствената заштита на граѓаните на Општина Карпош.

1. **Активности од областа на детската заштита**
2. **Развивање форми на вонинституционална заштита и вклучување на социјално исклучените лица и остварување на правата од областа на социјалната и здравствената заштита**
3. **Поддршка и помош на лица засегнати од злоупотреба на дрога и други психотропни супстанции**
4. **Унапредување на здравјето на населението и промовирање на здрави начини на живеење**
5. **Парична помош за лица и семејства**

1. Активности од областа на детската заштита**Наслов: Развивање на мрежата на јавни установи општински детски градинки**

- Обезбедување на сите деца од предучилишна возраст да посетуваат јавна установа во поблиската околина
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните од Општина Карпош

Цели:

- Отварање на привремена детска градинка во склоп на О.У. “Аврам Писевски” с. Бардовци, како клон на една од постоечките Јавни установи општински детски градинки на територијата на Општина Карпош 1 000 000,00 ден
- Адаптација на Ј.У.О.Д.Г. “Орце Николов” 1 200 000,00 ден

Активности:**Финансиски****2 200 000,00 ден**

средства

2. Развивање форми на вонинституционална заштита и вклучување на социјално исклучените лица**Наслов: Помош на стари и изнемоштени лица**

- Остварување на правата од областа социјалната и здравствената, заштита и психолошко емотивна поддршка
- Подобрување на квалитетот на живеење и создавање исполнет, сигурен, задоволен живот во староста.

Цели:

- Понатамошно отворање клубови за стари лица.
- Домашна нега и помош(медицинска и хигиенска)

Активности:**Финансиски****1 500.000,00 ден**

средства

Наслов:**Остварување социјална заштита на лица со пречки во психо-физичкиот развој****Цели:**

- Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со попреченост во развојот и на нивните семејства
- Интегрирање и целосно учество во општеството
- Овозможување поголема пристапност до институциите во општината
- Вклучување на децата со попреченост во редовните училишта
- Развој на вонинституционална заштита

Активности:

- Поставување пристапни рампи и овозможување пристап на лицата со попречености до сите институции во општината
- Учество на лицата со попречености на манифестации и активности организирани и поддржани од општината
- Соработка со институции, здруженија, и НВО за поддршка на лицата со попречености и отварање на клубови за овие лица и нивните семејства

Финансиски**За поставување на пристапни рампи 500 000,00 ден**

средства

За другите активности 1 000 000,00 ден**Вкупно****1.500.000,00 ден****Наслов:****Остварување на правата од областа на социјалната и здравствената заштита на децата од ромската популација****Цели:**

- Континуирана едукација на децата од предучилишната возраст и во текот на нивното образование
- Унапредување на образованието на ромите
- Намалување на појавата на питачење

- Учество на Општина Карпош во имплементација на Проектот Инклузија на деца Роми во Ј.У.О.Д.Г. Пролет
- Соработка со НВО за советодавна работа со родителите и децата од ромска популација што се вклучени во воспитно-образовниот процес и обезбедување на лична документација
- Обезбедување на облека, обувки и друго
- Обезбедување на простор за изведување на едукативни методи од НВО и други институции

Активности:

Финансиски средства	За Проектот Инклузија на Роми во Ј.У.О.Д.Г. Пролет	80.000,00 ден
Вкупно	За останатите активности	520.000,00 ден
		600.000,00 ден

3. Остварување социјална заштита на лица засегнати од злоупотреба на дрога и други психотропни супстанции
--

Наслов:

Превенција за лица кои употребуваат , односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции

Цели:

- Намалување на побарувањето на дрога кај младата популација
- Креирање на превентивни програми и интервенции за рано препознавање и справување со проблемот со дрогата, алкохолот и цигарите во основните и средните училишта на територија на општина Карпош

Активности:

- Активно учество во координативното тело за дроги на град Скопје и изработка на оперативни и акциони планови за превентивно делување против дрогата, алкохолот и цигарите кај младата популација
- Соработка со П.С. Карпош и ОБСЕ и НВО за детектирање и превземање на активности против користењето на дрогата, алкохолот и цигарите во основните училишта преку дистрибуирање на пропаганден материјал, одржување на предавања, трибини со стручни, проверени и докажани лица и експерти од соодветната област
- Соработка со НВО за отворање на клубови за превентивна и советодавна работа на лицата, нивните семејства и граѓаните
- Соработка со надлежните министерства, институции, социјални и здравствени центри, со Градот Скопје и општините во Градот Скопје

Финансиски средства**300.000,00 ден**

3. Унапредување на здравјето на населението и промовирање на здрави начини на живот

Наслов: Унапредување на здравствена заштита

Цели:

- Зголемување на свеста кај децата од предучилишна возраст и основните училишта на територијата на општина Карпош за здрав однос кон себе и околината
- Заштита на животната средина и промовирање на здрави начини на живеење
- Организирање на квалитетно слободно време на младите
- Подобрување на оралното здравје и превенција од кариес на децата од предучилишна и училишна возраст

Активности:

- Спроведување и едукација во основните и средните училишта на територија на општина Карпош за превенција на ХИВ / сида и други преносливи болести
- Соработка со НВО, здравствени установи и стручни лица за промовирање, едуцирање и подигање на свеста на населението за водење на здрави начини на живеење
- Учество на спортски, културни и други манифестации
- Задолжителни прегледи на децата од предучилишна и училишна возраст за превенција од кариес

Финансиски

1 000 000,00 ден

средства

Вкупно

1 000 000,00 ден

5. Парична помош за лица и семејства

- Помош и поддршка за лица и семејства кои се нашле во социјален ризик и парична помош за секое новородено и посвоено дете на територијата на Општина Карпош

Цели:

- Парична помош за социјална заштита и заштита на децата и граѓаните на Општината Карпош (за новородено дете, за лица – семејства во социјален ризик, за лекување, за деца без родители и родителска грижа, за лица- семејства погодени од елементарна непогода, за социјални семејства во кое се чува лице со попречености)

Активности:

Финансиски	За новородено дете	4 500 000,00
средства	За социјална помош- лекување	3 000 000, 00

Вкупно **7. 500 000, 00 ден**

Вкупна финансиска **14 600 000,00 ден**

Конструкција

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Карпош, а ќе се применува од 01 јануари 2010 година.

Број- 074157/5
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дејноста образование
за 2010 година

1. Се објавува Програмата за дејноста образование за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/6
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, а во врска со член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

ПРОГРАМА

за дејноста образование за 2010 годи

1. Доделување стипендии на талентирани ученици од основното образование од подрачјето на Општина Карпош

На подрачјето на Општина Карпош има 10 основни училишта со 6300 ученици. Меѓу нив има ученици кои посебно се истакнуваат во одредена област или предмет и постигнуваат резултати.

Активност:

Материјална поддршка преку давање на стипендии на талентирани ученици од основното образование на подрачјето на Општина Карпош.

Време и место на одржување:

Од месец септември во тековната година до половина на месец јуни наредната година.

Покровител: Општина Карпош

Очекувани резултати:

ученици во разни области

- стимулирање и развивање на талентот кај посебно надарените
- учество на разни меѓународни, државни, градски и општински натпревари конкурси, изложби и сл и постигнати резултати
- Следење на напредокот на учениците кои добиле стипендија преку училиштата

Ресурси - трошоци:

Сектор за дејности од јавен интерес, Сектор за Буџет и буџетско планирање.

2.000.000,00 ден.

2. Воведување правилна и организирана исхрана на учениците во Основните училишта на подрачјето на општината

Општина Карпош во соработка со Меѓуопштинскиот Завод за унапредување на домаќинството повеќе години воведува контрола и примена на законските прописи за правилна и стручна исхрана на учениците во Основните училишта и контрола на истата.

Активност:

1. Следење на постојната состојба на училишните кујни и воспоставување соработка со фирмите кои ја обезбедуваат исхраната.
2. Контрола на квалитетот на исхрана и можни ризици.
3. Едукација на вработените во однос на хигиенскиот и прехранбениот стандард.
4. Квартални извештаи до Општината и училиштето.

Време и место на одржување:

Континуирано преку целата година (2010).
Основни училишта.

Покровител:

Меѓуопштински Центар за унапредување на домаќинството.
Општина Карпош - потребно е продолжување на договорот.

Очекувани резултати:

Подобар квалитет на исхраната на учениците.
Подобри хигиенски услови во кујните.
Правилна дистрибуција на храна.

Ресурси - трошоци:

Меѓуопштински Центар за унапредување на домаќинството.
Општина Карпош
Основните Училишта
200.000,00 денари

3. Подеднакво вклучување во образованието, поволни услови за интеграција на децата со посебни потреби

Формирање на тим од стручни лица - дефектолози во Основните Училишта и Детските градинки за работа со децата со посебни потреби.
Преку креативни вежби за танц до подобро психофизичко здравје.

Вклучување на децата од Општина Карпош со некој од социјалните ризици или деца од социјални семејства, деца без родители, деца со лесни пречки во развојот, во креативни активности, т.е. Скоп на физички вежби и танци.

Активност:

1. Групи на вежби од модерниот современ како и класичен балет, вежби од јога и гимнастички вежби.
2. Учество, претставување на разни манифестации.

Време и место на одржување:

Континуирано преку целата година (2010).
Основни училишта.

Покровител:

Општина Карпош - преку стручни лица.

Очекувани резултати:

Напредување на психофизичкиот раст и развој на децата.

Зајакнување на целото тело.

Развивање на креативната компонента кај децата, развивање на слухот, подобра оријентација во просторот.

Развивање на голем број лични особености.

Отпочнување на процесот на социјализација.

Ресурси - трошоци:

Општина Карпош- Сектор за дејности од јавен интерес.

Одделение од јавен интерес

2.260.000,00 денари

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 2010 година.

Број- 07-4157/6

18.11.2009 година

С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за Саем на општините-
„ЗЕЛС ЕКСПО 2009 година“

1. Се објавува Програмата за Саем на општините „ЗЕЛС –ЕКСПО 2009“ година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/7
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош “ бр. 1 / 06), а во врска со член 22, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ “ бр. 05 / 02), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

ПРОГРАМА

за Саем на општини “Зелс Експо 2009 година”

Презентацијата и начинот на еволуирање на Општината е важен сегмент пред претставувањето на граѓаните. За таа цел Општина Карпош редовно учествува на Саем на општини со што во континуитет ја докажува имплементацијата на идеата за европско организирање и користење на урбаните средини во полза на севкупното егзистирање на граѓаните.

Цели и опис за учество на “Зелс Експо 2009 година”

Главна цел

Претставување на општината пред :

- македонската јавност,
- владини институции во Македонија,
- странски донатори,
- амбасади,
- странски институции и претставништва итн.

Целта би се оствариле преку дистрибуција и застапеност на следниот промотивен материјал:

- Флаери (би ги содржеле активностите од секој сектор)
- Стратешки план
- Профил на Општина
- ЦД за Културни локалитети во Карпош
- Весник Урбан Карпош
- Видео запис
- Презентирање на реализирани и подготвени проекти од секој сектор

Локација: Скопски Саем

Време на одржување: 25 – 26 ноември 2009 год.

Активности:

- Формирање на работна група која ќе биде одговорна за саемот
- Делегирање на работни задачи

- Осмислување на начинот на уредување на штандот
- Контакти со МСП и можни учесници
- Подготовка на промотивен материјал
- Подготовка на репрезентативен материјал
- Утврдување на учесници и начин на презентирање на општината во Програмата на ЗЕЛС
- Подготовка на штандот
- Одржување на Саем на општини

Резултати:

- Промовирана Општина Карпош
- Испечатени и дистрибуирани
 - 500 стратешки плана
 - 500 профила
 - 500 ЦД
 - 2000 флаери
- Подготвен видео запис
- Презентирани десетина локални претпријатија

Финансиски средства: 664.000.00 ден.

- Изнајмување на штанд 50м² – 93.000,00 ден.
- Брендирање на штанд – 216.000,00 ден.
- Претставување на Општина Карпош во траење од 30 мин.
 - учесници, уметници од културата – 45.000,00 ден.
- Печатење на флаери 4 x 500=2000 формат А 4, А 3, 4/4 – 40.000,00 ден.
- Графичко дизајнирање и печатење на брошури (стратешки план, профил) – 210.000.00 ден.
- Подготовка на сите брошури во ЦД формат (стратешки план, профил, култура 3 x 500=1500) примероци – 30.000.00 ден.
- Трошоци за репрезентација за посетителите на саемот – 10.000.00 ден.
- Трошоци за дегустација – 20.000.00 ден.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 2010 година.

Бр 07-4157/7
18.11.2009 година
С к о п ј е

Претседавач
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), и член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ број 01/06) Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Заклучокот за донесување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за донесување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош.

Број 08-4281/8
19.11.2009 год.
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 2 и член 62, став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), како и согласно член 22, став 1 и член 23 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 94/04 и 67/07) и член 5 од Законот за буџетите (“Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08 и 103/08) и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.01/06), Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, расправајќи по Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, на ден 18 ноември 2009 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за донесување на Буџетот на Општина Карпош
а 2010 година

1. Советот на Општината Карпош го донесе Буџетот на Општина Карпош за 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“, а Буџетот ќе се применува од 01.01.2010 година.

Број 07-4157/8
18.11. 2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџет на Општина Карпош
за 2010 година

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/8
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/9
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 од Законот за Градот Скопје (“Службен весник на РМ” бр. 55/04), а во врска со член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 05/02), како и врз основа на член 23, став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 61/04; 96/04 и 67/07) и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06), Советот на Општината Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Карпош
За 2010 година

Член 1

Буџетот на Општина Карпош за 2010 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општина Карпош се состои од: општ, посебен и развојен дел:

- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредната година,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми и ставки за финансиската година, и
- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските корисници.

Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити.

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по:

- одделни буџетски програми и подпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети

Член 3

Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2010 година се определени врз основа на извршена процена на сопствените финансиски ресурси согласно законските прописи.

Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи, се остваруваат во поголем износ од планираниот Буџет за 2010 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со Измени на Буџетот на Општината за 2010 година, донесени од страна на Советот на Општина Карпош.

Член 5

Планираните расходи во Буџетот за 2010 година не смеат да ги надминат планираните приходи во истиот.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.

Утврдените износи во Буџетот на општинските буџетски корисници може да бидат прераспределени помеѓу расходни категории, подкатегории, ставки и подставки со исклучок на расходите ставени и тоа: од други расходи во плати и од трансфери, капитални расходи и капитални трансфери во други расходи, освен прераспределбата меѓу капитални расходи и капитални трансфери.

Член 6

Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Буџетот на Општината.

Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата утврдени во Буџетот на Општината Карпош, во рамките на тековната буџетска година.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските буџетски корисници ја одобрува Советот на Општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и Буџет, неможе да бидат намалени повеќе од 15% со прераспределбите во тековната фискална година.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.

Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување -зголемување на Планот на приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината.

Член 8

Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.

Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансиски план по месеци.

Член 9

Платата на Градоначалникот на Општината се пресметува врз основа на просечно исплатена месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната 2009 година.

Вредноста на бодот за утврдување на нето платите на вработените во општинската администрација на Општината Карпош, со статус на државни службеници за 2010 година ќе изнесува 75,30 денари заклучно со 31.12.2010 година.

Вредноста на бодот за утврдување на нето платите на вработените во општинската администрација во Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2010 година ќе изнесува 19,75 денари заклучно со 31.12.2010 година.

Член 10

На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во висина од 60% од просечна нето плата исплатена во последните три месеци во Републиката.

Член 11

Надоместокот за дневници за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 8% од просечната месечната нето плата по работник во Р. Македонија во претходните 3 месеци.

Доколку службеното патување траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За службено патување во траење од 8-12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во став 1 од овој член.

Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање и исхрана, му следува 20% од утврдениот износ во ставот 1 на овој член.

За користење на сопствено возило за службени цели се исплатува надоместок од 30% од вредноста на горивото за поминат километар.

Член 12

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 13

Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските градинки (во понатамошен текст: локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок дотациите од Општинскиот буџет, согласно позитивните законски прописи, под контрола и одобрување на соодветните министерства.

Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на платите до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати и надоместоци кон кои ќе ги приложат пропишаните обрасци, копија од рекапитуларот за пресметување нето и бруто плата, образец за бројот на вработените по име и презиме и други податоци во електронска или пишана форма, за односниот месец за секого поединечно на кого се однесува исплатата.

Член 14

Во случај на потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници претходно се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства до Градоначалникот на Општината.

Член 15

При ново вработување во јавните установи на Општината, за обезбедените средства Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од редот на државните службеници во Општинската администрација, Градоначалникот бара претходно мислење од Агенцијата за државни службеници.

Член 16

Во случај на смрт на вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа на неговото семејство му се исплата парична помош во висина од две последи исплатени просечни месечни плати во органот каде што е вработен.

На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство / родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посинок, посвоено дете и дете земено на издржување / доколку живеел во заедница му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот во кој е вработен.

Живеењето во заедница подразбира да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација / лична карта и пасош /.

На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа кој ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместоците од ставовивите 3, 4 и 5 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната односно наредната година.

Исплатите на надоместоците од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината, а од програм ДО-Градоначалник, позиција 464 – Други трансфери.

Член 17

Исплатата на надоместоците од член 16 се врши врз основа на предходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината.

Член 18

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на општинските буџетски корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат трошоците по поодделни ставки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што трошоците треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 19

За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во програмите за:

- Програма за Совет на Општината;
- Програма за Градоначалник;
- Програма за општинска администрација;
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот;
- Програма за локален економски развој;
- Програма за комунални дејности;
- Програма за култура;
- Програма за спорт и рекреација;
- Програма за социјална заштита и заштита на децата; и
- Програма за образование

одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е одговорен Градоначалникот на Општината Карпош.

Член 20

За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите / постојна и тековна буџетска резерва /, која неможе

да надмине износ од 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на Општината, одлучува Советот на Општината а ги извршува Градоначалникот на Општината.

По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната резерва одлучува Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари.

За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 21

На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок на патните и дневните трошоци.

Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот се утврдува во процентуален износ од 84% од просечната месечна нето плата во Р. Македонија, исплатена за претходната година.

На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Овие надоместоци се регулирани со посебна Одлука донесена од Советот на Општината Карпош.

Член 22

За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за буџетите, Законот за државните службеници, Законот за работните односи и Колективниот договор за државните, правосудните и органите на единциите на локалната самоуправа на Р. Македонија.

Член 23

Буџетот на Општина Карпош се извршува од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година.

Член 24

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 01 јануари 2010 година.

Број 07-4157/9
18.11.2009 год.

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

С к о п ј е

Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план на дел од УЗ „Тафталиџе 30“, локалитет Алумина – Општина Карпош , Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план на дел од УЗ Тафталиџе 30, локалитет Алумина – Општина Карпош , Скопје, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/10
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 26 став 4, алинеа 1 и став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање /„Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08 – пречистен текст и 91/09/, Програмата за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година на Влата да РМ /„Службен весник на РМ“ бр. 33/09/ и член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општината Карпош „Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општината Карпош, на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на Детален урбанистички план на дел од У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план на дел од У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје.

Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината на Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови и Одлуката на Владата на Р. Македонија за приоритетна изработка на урбанистички планови.

Член 2

Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план на дел од У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје, Општина Карпош, Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П=11,07 ха.

Овој локалитет е дефиниран со следните граници:

Од север	границата ја следи осовината на ул. „Прашка“
Од исток	границата продолжува по осовина на Бул. „8-ми Септември“
Од југ	границата продолжува по осовината на ул. „Митрополит Т. Гологанов“, и
Од запад	границата продолжува по западната ограда на КП бр. 3309, КП. 3308, КП. 3307, КП 3306, КП 3180 и КП 3179 до осовината на ул. „Прашка“

Член 3

Опфатот на Деталниот урбанистички план на дел од У.З. „Тафталиџе 30“, локалитет „Алумина“, Општина Карпош- Скопје, содржи: домување во станбени згради, големи трговски единици и сообраќајна инфраструктура.

Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година, како намена според Програма на Влада и Планска програма.

Во рамките на планот се предвидени следните класи и намени:

- A2 - домување во станбени згради
- B2 - големи трговски единици со компатибилни класи на намени:
 - B3 - големи угостителски единици
 - B4 - деловни простори
 - B3 - култура
- E - инфраструктура
 - E2-ТС – комунална супраструктура – Трансформаторска станица ТС 10/0, 4 KW
- Д - зеленило и рекреација
 - ДИ - детско игралиште / во рамките на градежни парцели наменети за домување/

Максималната висина на објектите изнесува:

- во градежни парцели за домување во станбени згради $H = 29,70$ м и катност П+8+Пк.

Во градежна парцела за комерцијална и деловна намена висината изнесува: $H = 12$ м, 25 м и 105 м и катност П+1, П+6 и П+22.

Со Планот се одредени:

- облик и големина на градежна парцела /м2/;
- регулациона линија;
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради;
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/;
- процент на изграденост /%/;
- максимална развиена површина на објект /м2/;
- коефициент на искористеност /К/;
- намена на објектот;
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на тротоар, Сообраќајница или пристапна патека
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите

Член 4

Деталниот урбанистички план содржи:

СОДРЖИНА**А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: Документациона основа****1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

- 1.1. Местоположба, граници и површина на планскиот опфат
- 1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина

2. ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ И СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ

- 2.1. Природни карактеристики
- 2.2. Создадени вредности

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНА СУПРАСТРУКТУРА

- 3.1. Реализација и намена на просторот
- 3.2. Градежен фонд

4. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ**5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА**

- 5.1. Сообраќај
- 5.2. Хидротехничка инфраструктура
- 5.3. Електро-енергетска инфраструктура
- 5.4. Телефонска мрежа и објекти
- 5.5. Топловодна мрежа и објекти
- 5.6. Гасоводна мрежа

6. АНАЛИЗА И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРОН РАЗВОЈ

- 6.1. Заклучок од аналитичко-истражувачиот дел
- 6.2. Можности за просторен развој

7. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ**Б. Нумерички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА****1. Нумерички приказ на постојна состојба**

- 1.1. Пописни листи
- 1.2. Преглед на површини
- 1.3. Градежен фонд

Б. Графички дел: ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- | | |
|--|------------|
| 1. ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ | M =1:5 000 |
| 2. ИЗВОД ОД ДУП усвоен 2003 година | M =1:1 000 |
| 3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА | M =1:1 000 |
| 4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ГРАДБИ И НИНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ВО АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА | M =1:1 000 |
| 5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД
Парцелација, нумерација, градежен фонд и намена на земјиштето | M =1:1 000 |
| 6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Хидротехничка, електроенергетска и топловодна инфраструктура | M =1:1 000 |

А. Текстуален дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**ВОВЕД**

1. **ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**
 - 1.1. Местоположба и сообраќајна поврзаност
 - 1.2. Граници и површина на планскиот опфат
 - 1.3. Цели и задачи на планот
2. **ИЗВОД ОД ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ**
3. **ПЛАНСКА ПРОГРАМА**
4. **ПЛАНСКИ КОНЦЕПТ**
 - 4.1. Поделба и обележување на урбани делови
 - 4.2. Парцелација и регулација
 - 4.3. Намена на земјиштето и градбите
 - 4.4. Сообраќај
 - 4.5. Хидротехничка инфраструктура
 - 4.6. Електро-енергетска инфраструктура
 - 4.7. Телефонска мрежа
 - 4.8. Топловодна мрежа
 - 4.9. Гасоводна мрежа
 - 4.10. Мерки за заштита и спасување
5. **ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**
6. **УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ**

НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

Б. Нумерички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Нумерички показатели по урбани делови
- Преглед на површини / намена на земјиште /
- Домување
- Јавни функции
- Билансни показатели
- Споредбени билансни показатели

В. Графички дел: ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. СИНТЕЗЕН ПЛАН

М =1:1 000

План на намена на земјиштето и градбите
Регулационен план
План на површини за градење

2. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

М =1:1 000

2.1. ПОДЗЕМНО ПАРКИРАЊЕ

М =1:1 000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН

М =1:1 000

4. СИНТЕЗЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН

М =1:1 000

Член 5

Составен дел на Деталниот урбанистички план се:

- Текстуален дел;
- Графички прилози;
- Основни параметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри

Член 6

Деталниот урбанистички план се заверува со печат на Советот на Општината Карпош и потпис на Претседателот на Советот на Општината.

Член 7

Советот на Општината, во рок од 30 дена од завршувањето на целосната законска постапка за донесување на Деталниот урбанистички план, ќе обезбеди комплетна документација за реализација на Планот.

Член 8

Деталниот урбанистички план со сите негови делови се чува во Одделението за урбанистичко планирање на Општината Карпош.

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/10
19.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, локалитет Бардовци, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Одлука за утврдување на Нацрт урбанистички план вон населено место за стопански комплекс, локалитет Бардовци, Општина Карпош - Скопје, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,,.

Број 08- 4281/11
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 22, став 1, член 24, ст. 1 и 2 и член 26, став 4, алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 24/08 – пречистен текст, 137/07 и 91/09/) и член 3 став 1 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на Нацрт Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, Општина Карпош – Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, Општина Карпош – Скопје.

Нацртот на Урбанистичкиот план во населено место е изработен согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината на Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

Член 2

Просторот за кој се утврдува Нацрт Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, Општина Карпош – Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П=36,00 ха. и истиот е поделен на четири урбани единици – блокови: Б1, Б2, Б3 и Б4.

Овој локалитет е дефиниран со следните граници:

Од Север: со почеток од осовината на постојниот земјан пат, по југозападната граница на КП 229, се до границата помеѓу КО Бардовци и КО Злокуќани

Од Североисток: по граничната линија на КО Бардовци и КО Злокуќани, се до северната граница на КП 615 и продолжува по постојниот земјан пат, се до југоисточната граница на КП 654

Од југ : по југоисточната граница на КП 654 и 653, по јужната граница на КП 651, 649, 648, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640 и 639, свртува кон север по западната граница на КП 639 и по осовината на

постојниот земјен пат, се движи кон запад, до пресекот со осовината на постојниот пат на КП 2237.

Од северозапад: по осовината на постојниот пат на КП 2237, се до пресекот со почетната точка на планскиот опфат.

Член 3

Опфатот на Нацрт Урбанистички план вон населено место, за стопански комплекс, локалитет „Бардовци“, Општина Карпош – Скопје, содржи: лесна и загадувачка индустрија, сервиси, стоваришта, бензиска пумпа, инфраструктура, зеленило и рекреација.

Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на планот се предвидени следните класи намени:

Г. производство, дистрибуција и сервиси

- Г2 - лесна и загадувачка индустрија
- Г3 - сервиси
- Г4 - стоваришта
- Г5 - инфраструктура
 - бензиска пумпа
 - трафостаници

Е. инфраструктура

- Е1. - комунална инфраструктура
- Е2. - супраструктура
- Е3. - некомпатибилна инфраструктура

Д. зеленило и рекреација

- Д1. - парковско зеленило
- Д2. - заштитни зеленило

Максималната висина на новопланираните објекти изнесува $H_{\max} = 12,40$ м.

Со Планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела (м²),
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот (м²),
- процент на изграденост (%)
- максимална развиена површина на објект (м²),
- коефициент на искористеност (К),
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот (до завршниот венец) од ниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамки на парцелите.

Член 4

Урбанистичкиот план вон населено место содржи:

СОДРЖИНА

Вовед

I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**A. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина
4. Податоци за природни чинители
5. Податоци за создадени вредности
 - 5.1. Демографски карактеристики
 - 5.2. Стопански карактеристики
 - 5.3. Сообраќајни карактеристики
6. Инвентаризација и снимање на постојниот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
 - 8.1. Хидротехничка инфраструктура
 - 8.2. Електроенергетика
9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
10. Нумерички показатели
11. Анализа на постојни плански документи, степен на реализација
12. Анализа на можностите за просторен развој на планскиот опфат
13. Извод од план од повисоко ниво
Извод од просторен план на р. Македонија

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

1. Извод од Просторен план 1:25000
 - 1.1. Користење на земјиштето
 - 1.2. Систем на населби и сообраќајна мрежа
 - 1.3. Водостопанска и енергетска инфраструктура
 - 1.4. Реонизација и категоризација на просторот за заштита
2. План на организација на селски атар постојна состојба . 1:25000
3. Ажурирана геодетска подлога

Скица на премерување.....	1:1000
4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби..	1:1000
5. Инвентаризација на изграден градежен фонд и Изградена комунална инфраструктура.....	1:1000

Член 5

Составен дел на Нацрт-Деталниот урбанистички план се:

- Текстуален дел;
- Графички прилози;
- Основни параметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

Член 6

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира јавна презентација и јавна анкета по овој Нацрт урбанистички план со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/11
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,,.

Број 08- 4281/12
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 3 и 16 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 1/06) и чл. 137, 138 и 140 од Деловникот на Советот на Општината Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 03/06), Советот на Општината Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

I.

**1. ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ
ЗА 2010 ГОДИНА**

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за изготвување на Програма
за работа на Советот на Општината
Карпош

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на работата на
Советот на Општината

Образложение: Основ за донесување на Програмата за работа на Советот на Општината Карпош е член 137 од Деловникот на Советот на Општината Карпош, според кој Советот донесува Програма и работи по Програмата која се донесува за една календарска година попредлог на Комисијата што Советот ја формира од редот на своите членови.

Основа за изработка на Програмата се работите што со материјалните закони од различни области и со Статутот на Општината се ставени во надлежност на Советот на Општината.

**2. ПРЕДЛОГ-ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ ЗА 2009 ГОДИНА**

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

**3. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА**

ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

4. ПРЕДЛОГ -ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ ЗА 2009 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

5. ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКИ ЦИРКУЛАР ЗА
ИЗГОТВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

6. ПРЕДЛОГ ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

7. ПРЕДЛОГ ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

8. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА
НА 10-ТЕ ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Основните училишта
и
ИЗГОТВУВАЧ:

9. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА
НА 4-ТЕ ЈАВНИ УСТАНОВИ ОПШТИНСКИ
ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Јавни општински детс

и установи

ИЗГОТВУВАЧ:

- 10 .ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТАТА
НА 10-ТЕ ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Основните училишта

и

ИЗГОТВУВАЧ:

- 11 .ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТАТА
НА 4-ТЕ ЈАВНИ УСТАНОВИ ОПШТИНСКИ
ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Јавни општински детски

и

установи

ИЗГОТВУВАЧ:

12. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА
ЗА 2009 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за култура на Советот
на Општина Карпош

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен
интерес

13. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА
КУЛТУРА ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за култура на Советот
на Општина Карпош

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен
интерес

14. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА СПОРТ
ЗА 2009 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за спорт на Советот
на Општина Карпош

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен
интерес

15. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА СПОРТ
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за спорт на Советот на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес

16. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА ДЕЈНОСТА ДЕТСКА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2009 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за дејности од јавен интерес на Советот на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес

17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЈНОСТА ДЕТСКА,
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за дејности од јавен интерес на Советот на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес

18. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА 3 НОЕМВРИ – ДЕНОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на Градоначалникот на Општина Карпош

19. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛАВА
НА НОВА ГОДИНА ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на Градоначалникот на Општина Карпош

20. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛАВА
НА БАДНИК ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на
Градоначалникот на Општина
Карпош

21. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОТВАРАЊЕ НА
НА БИЗНИС КЛУБ ВО РАМКИТЕ НА
ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за локален економски
развој

22. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОТВАРАЊЕ НА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДДРШКА НА
НВО СЕКТОРОТ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за локален економски
развој

23. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА САЕМ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за локален економски
развој

24. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ЕМ УМЕАМ ЕМ МОЖАМ“
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за локален економски
развој

25. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА
СЕКТОРОТ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за локален економски
развој

26. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА
ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Секторот за уредување на градежно
и земјиште, комунални работи и
ИЗГОТВУВАЧ: заштита на животната средина и
природата

27. ПРЕДЛОГ-ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ПРЕДЛАГАЧ: Секторот за уредување на градежно
и земјиште, комунални работи и
ИЗГОТВУВАЧ: заштита на животната средина и
природата

28. ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА
ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за еднакви можности на
жените и мажите на Советот на
Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Комисија за еднакви можности на
жените и мажите

29. ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

30. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ
ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансии

31. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКООДРЖУВАЊЕ НА
СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ
ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Секторот за уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштита на животната средина и природата

32. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Секторот за уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштита на животната средина и природата

Образложение: Програмата за 2011 година, ќе се изработи во рамките на средствата што ќе се определат за реализација преку Републичкиот фонд за магистрални и регионални патишта, а според барања на граѓани и осознаените потреби преку органите на општината.

33. ИЗВЕШТАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2010 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Секторот за уредување на градежно заштита на животната средина и природата

34. ПРЕДЛОГ- ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Секторот за уредување на градежно заштита на животната средина и природата, и Сектор за финансии

Образложение: Со Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општината Карпош за 2011 година ќе се уреди обемот и работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште, опремување на земјиштето, изворите на финансирање, пресметување на трошоците и други прашања сврзани со уредување на градежното земјиште.

35. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 2011 ГОДИНА

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за изготвување на Програма
за работа на Советот на Општина Карпош

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на работата на
Советот на Општината

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА НОВОПРЕДВИДЕНИТЕ
ЛОКАЛИТЕТИ СО ГУП ВО НЕПОСРЕДНА
БЛИЗИНА НА НАСЕЛБИТЕ : КОЗЛЕ ,ТРНОДОЛ,
ЖДАНЕЦ И СРЕДНО НЕРЕЗИ (дел В)

1.1 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НОВОПРЕДВИДЕНИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ
СО ГУП ВО НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА
НА НАСЕЛБИТЕ : КОЗЛЕ ,ТРНОДОЛ,
ЖДАНЕЦ И СРЕДНО НЕРЕЗИ (дел В)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

1.2. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА НОВОПРЕДВИДЕНИТЕ
ЛОКАЛИТЕТИ СО ГУП ВО НЕПОСРЕДНА
БЛИЗИНА НА НАСЕЛБИТЕ : КОЗЛЕ ,ТРНОДОЛ,
ЖДАНЕЦ И СРЕДНО НЕРЕЗИ (дел Г)

1.3 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НОВОПРЕДВИДЕНИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ
СО ГУП ВО НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА
НА НАСЕЛБИТЕ : КОЗЛЕ ,ТРНОДОЛ,
ЖДАНЕЦ И СРЕДНО НЕРЕЗИ (дел Г)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 1 - СЕВЕР-ЈУГ

2.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 1 - СЕВЕР-ЈУГ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Потребата за донесување на горе предложениот Детален урбанистички план е по иницијатива, односно барања на граѓани и сопственици на земјиштето на овој локалитет,

Со донесувањето на овој ДУП ќе се ревидира постојниот ДУП за овој локалитет заради побрза и поедноставна реализација на истиот.

3. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ КАРПОШ 2
(помеѓу Пол.Букурешт,бензинска пумпа и Војна болница)

3.1 ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ КАРПОШ 2
(помеѓу Пол.Букурешт, бензинска пумпа и Војна болница)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Потребата за донесување на горе предложениот Детален урбанистички план е по иницијатива, односно барања на граѓани и сопственици на земјиштето на овој локалитет.

Со донесувањето на овој ДУП ќе се ревидира постојниот ДУП за овој локалитет заради побрза и поедноставна реализација на истиот.

4. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ-ДУП ЗА УРБАН БЛОК КАРПОШ 3 -ТРГОВСКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР

4.1. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП ЗА УРБАН БЛОК КАРПОШ 3 - ТРГОВСКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува ДУП заради усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, усогласување со искажаните барања од граѓани, како и заради потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

5. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП ЗА КАРПОШ 3 ЛОКАЛИТЕТ 1” / дел 1 /

5.1 ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП ЗА КАРПОШ 3 ЛОКАЛИТЕТ 1” / дел 1 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно од иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот.

5.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП ЗА КАРПОШ 3 ЛОКАЛИТЕТ 1” / дел 2/

5.3. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП ЗА КАРПОШ 3 ЛОКАЛИТЕТ 1” / дел 2 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно од иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот.

6. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ЛОКАЛИТЕТ КАРПОШ 4, ДЕЛОТ ОД
УЛ. “ИЛИНДЕНСКА” ДО РЕКА ВАРДАР
(Младински спротски центар)

6.1. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ЛОКАЛИТЕТ КАРПОШ 4, ДЕЛОТ ОД
УЛ. “ИЛИНДЕНСКА” ДО РЕКА ВАРДАР
(Младински спротски центар)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

7. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 4 - ДЕЛ А

7.1. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 4 - ДЕЛ А

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно од иницијативите на граѓаните за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

7.2. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 4 - ДЕЛ Б

7.3. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАРПОШ 4 - ДЕЛ Б

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно од иницијативите на граѓаните за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

8. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ-ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАС. КОЗЛЕ -ДЕЛ В

8.1. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАС. КОЗЛЕ - ДЕЛ В

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање, и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, усогласување соискаѓаните барања од граѓани, како и заради потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

8.2. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ-ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАС. КОЗЛЕ -ДЕЛ Г

8.3. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАС. КОЗЛЕ - ДЕЛ Г

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање, и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, усогласување соискаѓаните барања од граѓани, како и заради потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

9.ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ - ДУП ЗА ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ НАД НАС. КОЗЛЕ,
НАС. ТРНОДОЛ И НАС. ЖДАНЕЦ

9.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ - ДУП ЗА ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ НАД НАС. КОЗЛЕ,
НАС. ТРНОДОЛ И НАС. ЖДАНЕЦ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена - домување во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

10. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТРНОДОЛ / дел /

10.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТРНОДОЛ / дел /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно, иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот како и заради усогласување со ГУП-от на Град Скопје.

11. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛБА ВОДОВОД И МАВРОВО
(нас. Влае 1)

11.1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛБА ВОДОВОД И МАВРОВО
(нас. Влае 1)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со ГУП-от на Град Скопје, усогласување на искажани барања од граѓани, како и заради потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

12. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА МАВРОВО И ВОДОВОД /ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА/

12.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА МАВРОВО И ВОДОВОД /ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА/

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет по прв пат се донесува ДУП заради усогласување со намената на ГУП-от на Град Скопје, по иницијатива на корисниците на просторот, како и усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

13. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 2 / дел север /

13.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 2 / дел север /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради усогласување со ГУП-от на Град Скопје.

13.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 2 / дел југ/

13.3. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 2 / дел југ/

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради усогласување со ГУП-от на Град Скопје.

14. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА МЗ ТАФТАЛИЦЕ 30, УРБАН БЛОК ГУЦ Здравко Цветковски

14.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА МЗ ТАФТАЛИЦЕ 30, УРБАН БЛОК ГУЦ Здравко Цветковски

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

15. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 30 - УБ 1

15.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 30 - УБ 1

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

16. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ, МЗ Владо Тасевски 26 /дел Г /

16.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ, МЗ Владо Тасевски 26 / дел Г /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради усогласување со ГУП-от на Град Скопје.

16.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ, МЗ Владо Тасевски 26 /дел Д /

16.3. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ, МЗ Владо Тасевски 26 / дел Д /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради усогласување со ГУП-от на Град Скопје.

17. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ДЕЛ ОД НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 1
/ дел север /

17.1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ДЕЛ ОД НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ 1
/ дел север /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП произлезе од потребата за усогласување со новиот ГУП на Град Скопје и усогласените барања на сопствениците на земјиштето вратено по основ на денационализација.

18. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ- ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ А

18.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ А

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, барања од грѓани како и потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

18.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ- ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ Б

18.3. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ Б

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение:Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, барања од грѓани како и потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

18.4. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ- ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ В

18.5. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ В

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение:Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, барања од грѓани како и потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

18.6. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ- ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ДЕЛ Г

18.7. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ – ДЕЛ Г

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение:Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, барања од грѓани како и потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и

урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

19. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ на аголот
помеѓу ул. “Иво Лола Рибар” и “Рузвелтова”

19.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ на аголот
помеѓу ул. “Иво Лола Рибар” и “Рузвелтова”

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од потребата за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, усогласените барања од грѓани, како и заради потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

20. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ПЛАСТИКА

20.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ОД МЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ - ПЛАСТИКА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање, и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Потреба за донесување на горе предложениот Детален урбанистички план е по Иницијатива на сопствениците на земјиштето на овој локалитет. Со донесување на овој ДУП ќе се ревидира постојниот ДУП на овој локалитет и ќе се усогласи со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

21. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА КОЗЛЕ МЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

21.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА КОЗЛЕ МЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината

ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

22. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА КОЗЛЕ, ДЕЛ ОД МЗ
КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ
И ДЕЛ ОД МЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ - КОЧО

22.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА КОЗЛЕ, ДЕЛ ОД МЗ
КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ
И ДЕЛ ОД МЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ - КОЧО

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на граѓаните за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

23. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД ДОЛНО НЕРЕЗИ

23.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД ДОЛНО НЕРЕЗИ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

24. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ - БЛОК 2 (сервисни дејности)

24.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ - БЛОК 2 (сервисни дејности)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање, и
Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се донесува ДУП за усогласување со новата намена во ГУП на Град Скопје, искажаните барања од граѓани, како и зарди потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

25.ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ - ДУП ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ,
Урбан блок Б,

25.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ , Урбан блок Б

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена Ы домување во Генералниот урбанистички план на Град Скопје , како и од искажаните барања на граѓани.

25.2.ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ - ДУП ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ,
Урбан блок В

25.3. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД МЗ ЗЛОКУКНИ , Урбан блок В

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена Ы домување во Генералниот урбанистички план на Град Скопје , како и од искажаните барања на граѓани.

26. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД ЗЛОКУКНИ / НАСЕЛБА/

26.1. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД ЗЛОКУЌАНИ / НАСЕЛБА /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Потреба од донесување на горе предложениот урбанистички план е по заедничка иницијатива на Владата на РМ и Општината Карпош и на жителите од Злокуќани за планирање на локалитетот каде до сега немало никаков план.

27. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ДЕЛ ОД ЗЛОКУЌАНИ - БЛОК 1 (Канал 5)

27.1. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД ЗЛОКУЌАНИ - БЛОК 1 (Канал 5)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

28. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛБА ВЛАЕ 2 - дел

28.1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛБА ВЛАЕ 2 - дел

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој Детален урбанистички план се наметна од потребата за усогласување со намената во новиот ГУП на Град Скопје, усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, како и од искажаните барања на корисниците на овој простор.

29. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДУП ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ А
/ локалитет 1 /

29.1. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ А
/ локалитет 1 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

29.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДУП ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ А
/ локалитет 2 /

29.3. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ А
/ локалитет 2 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет за прв пат се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со новата намена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје, како и од искажаните барања на граѓани.

30. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДУП ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ Б (локалитет 1)

30.1. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ Б (локалитет 1)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со намената во Генералниот урбанистички план на Град Скопје и потреба за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

30.2. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДУП ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ Б (локалитет 2)

30.3. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП

ЗА ЗА ВЛАЕ 1 - ДЕЛ Б (локалитет 2)

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: За овој локалитет се изготвува Детален урбанистички план заради усогласување со намената во Генералниот урбанистички план на Град Скопје и потреба за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

31.ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК Блок 1-
ОПШТИНА КАРПОШ

31.1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК Блок 1-
ОПШТИНА КАРПОШ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање
и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП произлезе од потребата за усогласување со намената во ГУП-от на Град Скопје на делот од локалитетот Градски парк што припаѓа на Општина Карпош и врз основа на предложени содржини доставени од Град Скопје.

31.2.ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК БЛОК 3-
ОПШТИНА КАРПОШ

31.3. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК Блок 3-
ОПШТИНА КАРПОШ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко планирање
и Одделение за нормативно-правни работи

32. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 1/

32.1. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 1 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП произлезе од барања на граѓани заради оформување дел за мало стопанство .

32.3. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 2/

32.4. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 2/

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП произлезе од барања на граѓани заради оформување дел за мало стопанство .

32. 5. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 3 /

32.6. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ
стопански комплекс / дел 3 /

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП произлезе од барања на граѓани заради оформување дел за мало стопанство .

33. ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ - ПРОШИРУВАЊЕ

33.1 ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
НАСЕЛЕНО МЕСТО БАРДОВЦИ - ПРОШИРУВАЊЕ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од искажаните барања од граѓани, како и од потребата за усогласување со одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

34. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ - ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАСАРНА ИЛИНДЕН

34.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ДЕЛ ОД КАСАРНА ИЛИНДЕН

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП е со Приоритет на Програма на Владата на Република Македонија.

35. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ДУП
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

35.1. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Донесувањето на овој ДУП се наметна од барањата, односно иницијативите на сопствениците на земјиштето за промена на истиот, како и заради потребата за усогласување со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

36. ПРЕДЛОГ -ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанистичко
планирање и Одделение за нормативно-правни
работи

Образложение: Согласно член 50-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, Советот на Општина Карпош треба да донесе Одлука по иницијативи на граѓани и други правни лица.

II. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 4157/12
18.11.2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/13-1
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „Распеана Младост“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Распеана Младост“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Распеана Младост“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/13-1
18.11.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ /бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,„.

Број 08- 4281/13-2

ГРАДОНАЧАЛНИК

19.11.2009 година
Скопје

НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „Орце Николов“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Орце Николов“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Орце Николов“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/13-2
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/13-3
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Пролет“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/13-3
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/13-4
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 12 од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Мајски Цвет“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/13-4
18.11.2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ / бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/14-1

ГРАДОНАЧАЛНИК

19.11.2009 година
Скопје

НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Распеана Младост“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Распеана Младост“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/14-1
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ / бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/14-2
19.11.2009 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Орце Николов“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Орце Николов“ – Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/14-2
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/от бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучок за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/14-3
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Пролет“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Пролет“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/14-3
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ /бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,„.

Број 08- 4281/14-4

ГРАДОНАЧАЛНИК

19.11.2009 година
С к о п ј е

НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеја 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, како и врз основа на член 98-а од Законот за заштита на децата /„Службен весник на РМ“ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08 и 83/09/ / и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општината Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје

1. Советот на Општината Карпош дава Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, предложен од Управниот одбор на детска градинка „Мајски Цвет“.

2. Заклучокот да се достави до ЈУОДГ „Мајски Цвет“ - Скопје, Градоначалникот на Општина Карпош и до Секторот за дејности од јавен интерес на Општината Карпош.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/14-4
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 1/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/15
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 6, алинеа 1 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/ и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош,, бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница, одржана на 18 ноември 2009 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво

1. Советот на Општината Карпош ја усвојува Информацијата за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 4157/15
18.11.2009 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ / бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување на финансиска помош на семејство на бранител загинат во конфликтот во 2001 година

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош на семејство на бранител загинат во конфликтот во 2001 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош,,.

Број 08- 4281/16

ГРАДОНАЧАЛНИК

19.11.2009 година
С к о п ј е

НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 и член 15, став 1, точка 5 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ“ бр. 55/04/, а во врска со член 36, став 1, точка 1 и точка 15 и член 62, став 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМК“ бр. 05/02/, и член 3, став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/, Советот на Општина Карпош на Дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

за доделување на финансиска помош на семејство
на бранител загинат во конфликтот во 2001 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува доделување на финансиска помош на семејството Соколови од подрачјето на Општина Карпош.

Член 2

Финансиската помош во износ од 30.000,00 денари се доделува на семејството Соколови чиј син, Сашо Соколов како бранител загина во конфликтот во 2001 година

Член 3

Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе бидат наменети за бањско-климатско лекување на семејството Соколови.

Член 4

Оваа Одлука ќе ја реализира Градоначалникот на Општина Карпош.

Член 5

Одобрените финансиски средства ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-4157/16
18.11.2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување на финансиска помош на семејството на Душан Петковски

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош на семејството на Душан Петковски, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/17
19.11.2009 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје

Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 6 и член 15 ,став 1, точка 7, алинеа 2 од Законот за Градот Скопје /„Службен весник на РМ „ бр.55/04 /, а во врска со член 36, став 1, точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/ , и член 3 став 1 и член 16 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 01/06/ , како и согласно Записникот од утврдената фактичка состојба од страна на Комисијата на Советот на Општината Карпош, составен на ден 13.11.2009 година, Советот на Општина Карпош на Дванаесетата седница , одржана на 18 ноември 2009 година, донесе

О Д Л У К А

за доделување на финансиска помош
на семејството на Душан Петковски

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Карпош доделува финансиска помош на семејството на Душан Петковски со стан на ул.“Трифун Пановски“ бр. 2/1-5, Општина Карпош - Скопје за подмирување на неплатената станарина-закупнина, спрема Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица - Скопје .

Член 2

Советот на Општина Карпош го задолжува Одделението за нормативно правни работи на Општина Карпош, да ги преземе сите потребни дејства со цел да се провери постоењето на застареност на побарувањето кое го има Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица- Скопје спрема семејството на Душан Петковски , заради утврдување на реалниот и вистински износ на долгот.

Член 3

Неспорниот и незастерениот долг на име закупнина за последните пет години спрема Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Подрачна единица-Скопје да се плати веднаш во износ од 50.202,50 - денари, а за другиот долг кој што е спорен и се води судски постапки sukcesивно ќе биде исплатуван, доколку истите се утврдат дека се основани или постои судска одлука.

Одобрените средства од став 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2009 година.

Член 4

Одлуката ќе ја спроведе Градоначалникот на Општината и Секторот за финансии на Општина Карпош.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 4157/17
18.11.2009 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Труфунски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/1
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 5/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Планот за програми за развој на
Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Планот за програми за развој на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/2
19.11.2009 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,

С к о п ј е

Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на РМ“ бр. 05/02/, а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“/ бр. 01/06/, Градоначалникот на Општината Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџет на Општина Карпош
за 2010 година

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесен на Дванаесеттата седница на Советот на Општината Карпош, одржана на 18 ноември 2009 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 08- 4281/8
19.11.2009 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски,с.р.

Содржина:	Страна
1. Заклучок за донесување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2010 год. со Решение за објавување.....	1-2
2. Заклучок за одобрување на Планот на програми за развој на Општина Карпош за 2010 година со Решение за објавување...	3-4
3. Програма за дејноста култура за 2010 година со Решение за објавување.....	5-21
4. Програма за дејноста спорт со Решение за објавување.....	22-28
5. Програма за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2010 год. со Решение за објавување.....	29-37
6. Програма за дејноста образование за 2010 год. со Решение за објавување.....	38-41
7. Програма за Саем на општините ЗЕЛС-ЕКСПО 2009 год. со Решение за објавување.....	42-44
8. Заклучок за донесување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 год. со Решение за објавување.....	45-46
9. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2010 год. со Решение за објавување.....	47-53
10. Одлука за донесување на детален урбанистички план на дел од УЗ Тафталице 30 локалитет Алумина Општина Карпош Скопје	

со Решение за објавување.....	54-59
11. Одлука за утврдување на Нацрт- урбанистички план вон населено Место за стопански комплекс локалитет Бардовци , Општина Карпош Скопје со Решение за објавување	60-64
12. Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2010 год. со Решение за објавување	65-91
13. Заклучок за давање Согласност на Одлуката за измена и Дополнување на Статутот на ЈУОДГ “Распеана Младост“ Скопје со Решение за објавување.....	92-93
14. Заклучок за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ “Орце Николов“ Скопје со Решение за објавување.....	94-95
15. Заклучок за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ “Пролет“ Скопје со Решение за објавување.....	96-97
16. Заклучок за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈУОДГ “Мајски Цвет“ Скопје со Решение за објавување.....	98-99
17. Заклучок за давање Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ “Распеана Младост“ Скопје со Решение за објавување.....	100-101
18. Заклучок за давање Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ “Орце Николов“ Скопје со Решение за објавување.....	102-103
19. Заклучок за давање Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ “Пролет“ Скопје со Решение за објавување.....	104-105
20. Заклучок за давање Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ “Мајски Цвет“ Скопје со Решение за објавување.....	106-107
21. Заклучок за усвојување на Информацијата за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи	

- и катастрофи на Р.Македонија на локално и регионално ниво
со Решение за објавување.....108-109
22. Одлука за доделување на финансиска помош на семејството
на бранител загинат во конфликтот во 2001 година
со Решение за објавување.....110-111
23. Одлука за доделување на финансиска помош на семејството
на Душан Петковски со Решение за објавување..... 112-114
24. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општината Карпош за 2010 год. со Решение за објавување... 115-
25. План на програми за развој на Општина Карпош за 2010 год.
со Решение за објавување.....
26. Буџет на Општина Карпош за 2010 година
со Решение зобјавување.....

=====

Издавач: Општина Карпош, Уредува: Сектор за поддршка на работата на
Советот на Општина Карпош
Компјутерска обработка: Драгица Петровска
Бул. “Партизански одреди” бр. 68, тел: 3067-760
тираж: 50 примероци